

ЛОНДОН ВИА КОСОВО



Белите ѓаволи, како што ги нарекуваат балканските Муџахедини, подолго време се присутни на нашиве простори, но никој не знае кој ги востоличи и зошто. Информациите се потврдени и од домашните разузнавачки кругови, кои подолго време ги следат нивните активности.

Во шверцот на оружје од Косово во Македонија најчесто се користат рутите од Прешево, Витина и Глобочица до селата Лојане, Танушевци, Радушa, Брест, и Јажинце.

Се вршат подготовки за упад на македонска територија во случај полицијата да преземе акција во Кондово. Нападот врз полициските станици во Вратница и на Бит-пазар беа само увертира во она што би следело наредниот период.



■ Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



Ако се интензивираат конфликтите во европскиот регион, како што планираат екстремните елементи вгнездени на континентот, речиси е неминовно исламистите да се солидаризираат со своите собраќа и да дојде до поголем судир. Судирот не мора да биде во вид класична светска војна, иако и тоа може да се случи, но може да има десетици помали локални војни проследени со тероризам. Тоа дефинитивно ќе има влијание врз економиите на западните земји, а со тоа и врз Балканот. Иран ѝ понуди на Македонија да воспостави дипломатски односи, ѝ понуди голема економска помош, која ќе требаше колку-толку да ја извади земјава од економската криза. Тоа беше идеална понуда, но не за Македонија, туку за исламскиот фундаментализам. Се проценува дека покрај Босна и Албанија, Иран треба да добие

трет државен спонзор на Балканот. Македонските политичари прво се согласија, но потоа ретерираа во ставовите и размислувањата откако добија неколку предупредувања од западните земји. Не беа свесни какви последици ќе има државата од таквите аматерски проекти. Денес гледаме кој е Иран и кои се неговите видувања за нашиве простори. Инфилтрира борци на џихадот секаде каде ќе стигне. Нашата земја не е имуна на таквите процеси. Се вклопува во мозаикот наречен Балкан, а сè повеќе и Европа. Според американскиот Конгрес, припадници на организацијата на Бин Ладен тренираат во Македонија. Белите ѓаволи, како што ги нарекуваат балканските Муџахедини, подолго време се присутни на нашиве простори, но никој не знае кој ги востоличи и зошто. Информациите се потврдени и од домашните разузнавачки кругови, кои подолго време ги следат нивните активности. Оваа терористичка мрежа запоседнала речиси една третина од вкупниот број земји во светот. Информациите велат дека нејзини експозитури во Европа има само во Босна, но фрапантни се откритијата дека ги има низ цел Балкан, вклучувајќи ја и Македонија. Тоа го знаат Американците. Тие имаат инсталирано огромен разузнавачки корпус низ регионот, така што ниту една информација не може да им побегне. САД и западниот свет, а покрај нив и европските земји, сега се соочуваат со сериозна закана од дејство на здружени терористички сили, па дури и од создавање на т.н. исламска интернационала. Главни актери, покрај злогласната Ал Каида на Осамa бин Ладен, се блискоисточните Хезболах, Хамас, "Бригадите на мачениците од Ал Акса" и други. Во истиот ред е и "Џама Исламија", чиј простор на дејствување е Индонезија, Малезија и Филипините, и е во тесна врска со Ал Каида. Сè позачестени се и терористичките напади на курдската организација "Јастреби за слобода на Курдистан" во Истанбул и во други турски градови. Последниот во Кушадаси само ја дополнува серијата на атаците. Сериозни закани се упатени до Италија, до Велика Британија, до Бугарија, до Данска и до други земји чии трупи се стационирани на ирачко тло.

Ал Каида нема цврста организациска структура, туку дејствува крајно флексибилно, здружувајќи се со други терористички групи. Според едно писмо пронајдено во Пакистан, инаку писмо на Бин Ладен, здружувањето се однесува на блискоисточните организации и групи со давање целосна поддршка на Шиитите во Ирак, но и на другите радикални исламски фракции. Очигледно е дека планетава денес се соочува со феноменот на поврзувачки процеси и интернационализација на радикалниот исламски фундаментализам. Веројатно ваквите процеси се директен одговор и последица на обемните мерки и активности, кои по 11 септември 2001 година САД и светската заедница ги презедоа во борбата против глобалниот светски тероризам. Досега стореното, по сè изгледа, не е доволно. За светот веќе не постои дилема дали терористите ќе нападнаат. Прашањето е кога и каде. Дали вчера во Мадрид, денес во Лондон или утре во Рим?

ШТО ПОДГОТВУВА АНА?

Здружението на воените ветерани на ОБК со седиште на Косово последниве неколку дена почнало со масовна мобилизација на членството и доброволци. Се вршат подготовки за упад на македонска територија во случај полицијата да преземе акција во Кондово. Нападот врз полициските станици во Вратница и на Бит-пазар беа само увертира во она што би следело наредниот период. Најавените предупредувања и не се за чудење. Крилата на поранешната ОБК за неполни два дена можат да мобилизираат неколку илјади борци подготвени за акција на било кое место на Балканот.

Треба да се има предвид и фактот дека КЗК потпомогнат од западните дипломатии полека но сигурно набавува хеликоптерска ескадрила за која обучува околу шеесетина пилоти, потоа разни видови оружја, меѓу кои и противавионска одбрана. Муџахедините на Косово се помагани и од иранската разузнавачка служба. Тие се стационирани во Призрен и Пеќ и чекаат само наредби. Подготвени за акција се и околу 200 до 400 Муџахедини во Јужна Србија. Во опција е т.н. план Б за Косово, кој опфаќа порадикални методи на дејствување и се состои во напади врз поголеми места. Кондово е едно од нив. Јасно е како ден дека во Македонија има огромни количества оружје останато од времето на конфликтот, но и пред тоа. Од арсеналите на расформираната ОНА останаа околу 15.000 парчиња оружје (минофрлачи, митралези, калашњикови и сл.) Според истражувањата на неколку европски институции, во земјава циркулираат најмалку 100 минофрлачи од 60 и од 82 милиметра и неколку со калибар од 120 милиметри. Се врти бројка и од околу 5.000 мини. Според истражувањата за време на воените судири, ОНА располагала со околу 8.000-9.000 парчиња автоматско оружје - со резервен арсенал, кој достигнува цифра од 10.000 парчиња. Се проценува дека сè уште циркулираат околу 100 снајпери, меѓу кои и софистицирани пушки со голем калибар од западно производство. Во шверцот на оружје од Косово во Македонија најчесто се користат рутите од Прешево, Витина и Глобочица до селата Лојане, Танушевици, Радуша, Брест и Јажинце. Оружјето шверцувано од Косово е, главно, од бугарско, кинеско и од југословенско производство. Од Албанија оружјето доаѓа од местата Скендербег и Лакавица и од арсеналите на планината Јабланица. Најчеста дестинација на албанските арсенали оружје се струшките села.

И ПО АЛИ, АЛИ (АГИМ)

Како можат да се протолкуваат вербалните епизоди на новиот Али Ахмети - Агим Красниќи, кој наместо Шипковица за разлика од првиот, овој го одбрал Кондово за тестирање на издржливоста на македонската државност. Како знак на храброст или слабост? Можеби и едното и другото. Се случуваат истите работи како на почетокот на 2001 година. Некој

повторно нешто ни фингира. Нè местат. Се избра долготопло лето како период кога луѓето се по одмори и не ги интересира многу ситуацијата во државата. Некои велат, до септември сè треба да биде решено. А, што ќе се реши никој ништо не знае. Красниќи е новиот Ахмети, кој сега станува интересен како за домашните, така и за регионалните медиуми. Но, уште поинтересен е и затоа што вели дека Бранко и Али се мангупи, дека ќе го гранатира Скопје ако полицијата преземе некоја мерка во Кондово или ако повреди некој мештанин од селото. Ахмети пред четири години само верглаше за човековите права. Овој, новов тип е комерцијалист. Ги подигнува тиражите на пропаднатите медиуми. Алал да му е!

Кој вели дека криминалците имаат само лоши особини? Го крепат и новинарството кај нас. Кондовскиот случај си доби интернетичка димензија, но во последно време стана и регионален случај бидејќи засилувањата од север покажуваат дека не се залудни реториките - до каде што е албанското знаме до таму е и... Сепак, македонските органи се предупредуваат дека не е во интерес на државата предизвикување сериозен локален судир, бидејќи последиците се непредвидливи. Но, на Кондово веројатно ќе мора да му се даде локална анестезија и под итно да се оперира ракот, кој би можел да метастазира.

Прстите тука ги има замешано и АНА со одредени логистички помагања на Ал Каида. АНА како воена структура е организирана според територијалниот принцип, односно составена е од четири дивизии со посебни главни штабови. Врховен командант е извесен генерал Виган Градица, додека Екрем Аслани е началник на главниот штаб на паравојската, кој го подготвува сеалбанското востание. Нивни помошници се тројца пензионирани генерали на албанската армија, Исуф Суљај, Хекуран Аслани и Идриз Смотаха. Се финансираат од исламски невладини организации, од трговијата со наркотици и оружје и од Албанскиот национален фронт со седиште во Цирих. Овие работи се добро познати во кабинетите на надлежните служби. Летово половина помина. Како нашиве сè ќе решат до септември не знаеме. Претстојниот август може да биде навистина жежок. Веројатно ќе ја гледаме новата епизода на Трст виа Скопје, но овој пат со наслов Лондон виа Кондово.



РЕГЕНЕРИРАНИ "МЕТАСТАЗИ" ОД 2001 ГОДИНА?!

Како можат да се протолкуваат вербалните епизоди на новиот Али Ахмети - Агим Красниќи, кој наместо Шипковица, за разлика од првиот, го одбрал Кондово за тестирање на издржливоста на македонската државност. Како знак на храброст или слабост? Можеби и едното и другото. Се случуваат истите работи како на почетокот на 2001 година. Некој повторно нешто ни фингира. Нè местат. Красниќи е новиот Ахмети, кој сега станува интересен како за домашните, така и за регионалните медиуми. Но, на Кондово веројатно ќе мора да му се даде локална анестезија и под итно да се оперира ракот, кој би можел да метастазира.